

Врз основа на член 71 став 2 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97), министерот за финансии донесува

**Н А Р Е Д Б А**  
**ЗА ВИДОТ И ОБЛИКОТ НА ЖИГОТ ЗА ТЕХНИЧКИ ИСПРАВНИТЕ АВТОМАТИ**  
**ЗА ИГРИ НА СРЕЌА И АПАРАТИ ЗА ЗАБАВНИ ИГРИ**

Член 1

Со оваа наредба се пропишуваат видовите и обликот на жиговите што се употребуваат при прегледот на автоматите за игри на среќа и апаратите за забавни игри.

Член 2

Жиговите што се употребуваат при прегледот на автоматите за игри на среќа и на апаратите за забавни игри се:

1. Основен жиг за потврдување на техничката исправност на автоматите за игри на среќа.
2. Основен жиг за потврдување на техничката исправност на апаратот за забавни игри.
3. Годишен жиг за потврдување на исправноста на автоматите за игри на среќа.
4. Тригодишен жиг за потврдување на техничката исправност на апаратот за забавни игри.

Член 3

Жиговите што се употребуваат за техничката исправност на автоматите за игри на среќа и забавни игри се со следниов облик:

1. Основниот жиг за потврдување на техничката исправност на апаратот за игри на среќа има облик на круг со пречник од 10 мм во кој се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови, а над вагата е ознаката „М“.
2. Основниот жиг за потврдување на техничката исправност на апаратите за забавни игри има облик на круг со пречник од 8 мм во кој се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови, а над вагата е ознаката „М“.
3. Годишниот жиг кај автоматите за игри на среќа има облик на штит околу кој може да се опише круг со пречник од 10 мм. Во горниот дел се наведува годината во која е извршен прегледот, а во долниот дел е ознаката „М“.
4. Тригодишниот жиг кај апаратите за забавни игри има облик на штит околу кој може да се опише круг со пречник од 8 мм. Во горниот дел се наведува годината во која е извршен прегледот, а во долниот дел е ознаката „М“.

Член 4

Видовите и облиците на жиговите се дадени во прилогот, кој претставува составен дел на оваа наредба.

Член 5

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-3387/1  
15 април 1997 година  
Скопје

Министер за финансии,  
д-р **Таки Фити**, с.р.

## ПРИЛОГ

Вид на жигот

1. Основен жиг за автоматите за игри на среќа
2. Основен жиг за апаратите за забавни игри
3. Годишен жиг за автоматите за игри на среќа
4. Тригодишен жиг за апаратите за забавни игри

Облик на  
жигот

